



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	11 Декември 2014 година Службен гласник број 15 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , email: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2014/2015, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/1
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2014/2015

- 1.Цел на Програмата;
- 2.Обем, динамика и ниво на одржувањето;
- 3.Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците:

3.1.Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата;

3.2.Советот на општината Прилеп;

3.3.Надзорен орган;

3.4.Општински центар за справување со кризи;

3.5.Други учесници;

3.6.Организации,заедници и граѓани;

4.Прилози:

4.1.Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот;

4.2.Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со Одлука на Управниот Одбор;

4.3.Карта-ситуација за приоритетот на расчистувањето на сообраќајниците:

-сообраќајници од прв и втор приоритет;

-критични(црни) точки;

-должините на коловозните површини за ослобување се дадени во прегледот за приоритетно чистење и расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и изнесуваат 42.000,00м.од И приоритет и 17.100 м. од ИИ приоритет.

ВОВЕД

Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во зимските услови претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството,бидејќи се можни нарушувања и прекини на нормално одвивање на

сообраќајот во градот. Особено се неповолни изненадувањата од временските непогоди посебно при несоодветно извршена подготовка на надлежните органи.

Оваа Програма тргнува, пред се, од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите во Општината, особено на тој начин би имале поприфатливи услови за сообраќајот и би овозможиле рационално и економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат потребните услови за нормално одвивање на стопанските и други дејности.

1. Цел на Програмата

Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општината Прилеп преку:

- одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини;

- дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма;

- дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.

2. Обем, динамика и ниво на одржување

2.1. Обем на одржување

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:

- сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните сообраќајници и пристапи (од сообраќајниците до објектот) до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

2.2. Ниво и динамика на одржувањето

Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет:

- сообраќајници од 1 приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични точки и пристап кон објекти кои се од витално значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот.

- сообраќајници од 2 приоритет.

Отстранувањето на подмразнатиците во услови кога нема врнежи (падавини) се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.

Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период.

Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана маханизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 5 (пет) часа по престанокот на врнежите од снег.

Останатите сообраќајници од 2 приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од 1 приоритет.

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.

Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната механизацијата, опрема, материјали и работна сила.

Камион со нож за чистење на снегот и посипувач	2
Камион со посипувач	1
Грејдер	1
Утоварувач со предна корпа	1
Утоварувач со предна корпа и нож за чистење на снег	1
Булдожер-гасеничар со нож	1
Трактор со нож за чистење на снег	1
Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег	1

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците

На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална самоуправа-Прилеп, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимска служба.

Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:

3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите

Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и раководење на Зимската служба.Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените неприлики.

Претпријатието ги има следните задолженија:

- организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, во текот на сите 24 часа (освен во случаи кога надзорниот орган наложи редуцирање или престанување на дежурствата) .

- со специјални машини,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;

- возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или определените пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биди ставена во функција.

- води целосна документација за работата на Зимската служба;

- доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и механизација;

- секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и надзорниот орган;

- ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и Министерството за внатрешни работи;

- секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во соработка со раководителот на смената;

- врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата механизација;

- организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за обезбедување исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба;

- За сезоната 2014/2015 година се обезбедуваат следните материјали:

- набавка на песок (ризла-2)-----1000 м3

- набавка на индустриска сол----- 300 Т

Наведените материјали ги набавува и се складираат во плацот на претпријатието на кое му е отстапена работата. Нивната употреба во зимските услови при температури на мрзнење,ќе биде како мешавина 3:1(гранулиран песок и сол), заради посипување на нагорни и критични места.

3.2.Советот на општина Прилеп, со стручните служби

- ја усвојува оваа оперативна Програма;

- го контролира извршувањето на оваа Програма;

3.3.Единица на Локална самоуправа

- ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;

- преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците.

3.4.Надзорен орган

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Прилеп за сезоната 2014/2015 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

- 1.Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација;

- 2.Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со кризи, Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ;

3. Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.

4. Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците, за што благовремено (најкасно во рок од 12 часа) го известува претпријатието на кое му е отстапена работата.

5. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5. Општинскиот Центар за справување со кризи

Општинскиот Центар за справување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја следи работата на Службата преку благовремено информирање.

Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на општина Прилеп во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешуваат со организациска поставеност на Зимската служба, Општинскиот Центар прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случаи, товарот е на буџетот на Општината или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи.

3.6. Други учесници

3.6.1. Министерството за внатрешни работи-сообраќајната полиција го контролира и регулираа сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на сообраќајниците.

3.6.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување за комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.

3.6.3. Републичкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози (дневни, тродневни, неделни и месечни) , за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и надзорот.

3.7. Претпријатија, заедници и граѓани

3.7.1. ЈКП „Комуналец,, Прилеп-РЕ,, Комунална Хигиена,, -ги превзема потребните мерки за отстранување на снегот и мразот:

-Отворање на пешачки премини;

-Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците;

-Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците;

-Целосно чистење на мостовите;

-Чистење и празнење на уличните корпи;

3.7.2. Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации.

3.7.3. Автобуска станица Прилеп „Пелагонија Бус,, Скопје, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуската станица и незино оспособување за користење.

3.7.4. АД,,Македонски телекомуникации,, -Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди, инсталациите и телефонските говорници.

3.7.5. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, гробишта, железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмразнатите од овие објекти и простории.

3.7.6. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и сл. објекти), преземаат мерки за чистење на снегот од подмразнатата пред овие објекти.

3.7.7. Граѓаните го чистат снегот и подмразнатата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради.

3.7.8. Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите и притоа се обезбедува непречен сообраќај.

3.7.9. Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП „Комуналец,, -Прилеп.

3.7.10. За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за комунален ред.

4. Преглед за приоритетно чистење и посипување на сообраќајниците-улиците

4.1. Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и пристапи (од сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

4.1.1. УЛИЦИ (1 приоритет) со вкупна должина од 42.000 м.

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година

1.	„Александар Македонски,, -од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на излезот од градот кај „Црн Бор,,	4.500 м.
2.	„11-ти Октомври,, -од ОУ „Г.Делчев,, (кружен тек) по „Јоска Јорданоски,, до Бул. „Гоце Делчев,,	950 м.
3.	„Ген.Васко Карангелески,, од Бул. „Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни	1800 м.
4.	Бул. „Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица	1700 м.
5.	„Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од градот кај Мермерен Комбинат	1750 м.
6.	„Прилепски Бранители,, (стара „Ѓ.Петров,,) од Бул. „Г.Делчев,, до „О.Чопела,, во Варош.	1500 м.
7.	„О.Чопела,, низ Варош до таблата на излезот од градот	1500 м.
8.	„Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул. „Г.Делчев,, по „К.Јосифоски,, до „А.Македонски,,	550 м.
9.	„Цар Самоил,, од „А.Македонски,, до пресекот со М- 5	1100 м.
10.	„М.Ацев,, од „А.Македонски,, до „Ѓ.Димитров,,	600 м.
11.	„Т.Тарцан,, од „М.Ацев,, до „11-ти Октомври,,	450 м.
12.	„Д.Нареднико,, од Бул. „Г.Делчев,, до „А.Македонски,,	500 м.
13.	„Кеј 9-ти Септември,, од нас. „Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул. „Д.Нареднико,,	1550 м.
14.	„Кеј 1-ви Мај,, од „Ј.Јорданоски,, до „С.Ѓорѓиоски,,	1100 м.
15.	„Ј.Јорданоски,, од „11-ти Октомври,, до „С.Китаноски,,	950 м.
16.	„Борка Талески,, од „Методија Патчев,, до „В.Циривири,,	1300 м.
17.	„М.Шаторов Шарло,, од ул. „Битолска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	250 м.
18.	„Браќа Миладиновци,, од Бул. „Г.Делчев,, околу нас. „Точила,, до нас. „Точила-2,,	1350 м.
19.	„Архиепископ Доситеј,, од „М.Козар,, до Бензиска пумпа кај железничка станица	1100 м.
20.	„Егејска,, од „Прилепски Бранители,, до Бул. „Г.Делчев,,	1100 м.
21.	„Кузман Јосифоски,, од „Егејска,, до Бул. „Г.Делчев,,	500 м.
22.	„Самоилова,, од „Браќа Миладиновци,, до „Прилепски Бранители,,	700м.
23.	„М.Козар,, од „Прилепски Бранители,, по „К.Мисирков,, до „Ген.В.Карангелески,,	900 м.
24.	„Трајко Николоски,, од „А.Македонски,, до Бул. „Г.Делчев,,	1200м.
25.	Обиколен пат од Бул. „Г.Делчев,, према Млекара до ул. „Орде Чопела,,	2300 м.
26.	„Ѓ.Петров,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	250 м.
27.	„Борка Утог,, од „К.Јосифоски,, до „Д.Нареднико,,	250 м.
28.	„Октомвриска,, од Кружен тек до „5-та Прилепска Бригада,,	700 м.
29.	„Партизанска,, од „Прилепски Бранители,, до „Петар Ацев,,	450 м.
30.	„Петар Ацев,, (стара „Београдска,,) од „Партизанска,, до „Тризла,,	200 м.
31.	„Тризла,, од „Прилепски Бранители,, до Дабничка Река	1350 м.
32.	„5-та Прилепска Бригада,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	750 м.
33.	„11-ти Октомври,, од „Тризла,, до „М.Козар,,	450 м.
34.	„Бидимаш,, од „Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија	700 м.
35.	„Х.Ккарпош,, од спој со „Б.Ламески,, по „Републиканска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	300 м.
36.	„Браќа Ламески,, од Бул. „Г.Делчев,, до „Кеј 1-ви Мај,,	350 м.
37.	„Бранко Секулоски-Бељата,, (стара „Кеј 4-ти Јули,,) од „Генерал Васко Карангелески,, до „Ј.Јорданоски,,	850 м.
38.	„Вера Циривири,, од „Б.Талески,, до „Методија Патчев,,	1050 м.
39.	„Февруарски поход,, со „Борка Спиркоски,, по „Кеј 19-ти Септември,, до „Ј.Јорданоски,,	1100 м.
40.	„М.Камен,, од „Ѓ.Димитров,, (кружен тек) по „3-ти Ноември,, до „М.Патчев,,	650м.
41.	„М.Патчев,, од „3-ти Ноември,, по „Истарска,, до „3-ти Ноември,,	350 м.
42.	„Ѓ.Димитров,, од кружен тек до „Б.Талески,,	1000 м.
	В К У П Н О:	42000 м.

Службен гласник на Општина Прилеп број 15 од 11.12.2014 година

4.1.2.УЛИЦИ (2 приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина 17100 м.

1.	„Мирче Ацев,, од „Александар Македонски,, до „Кеј 9-ти Септември,,	300 м.
2.	„Трајко Тарцан,, од „М.Ацев,, кај ОУ„Кочо Рацин,, по „Блаже Николоски,, до „Борка Талески,,	400 м.
3.	„Мариовска,, од „В.Циривири,, до „М.Ацев,,	250 м.
4.	„Пенка Котеска,, од „Борка Талески,, до „3-ти Ноември,,	550 м.
5.	„3-ти Ноември,, од „Пенка Котеска,, до „Круме Беќар,, по „Круме Беќар,, до „Ѓ.Димитров,,	650 м.
6.	„Бистра,, и „Осоговска,, -Сточно Пазариште	1000 м.
7.	„Битолска,, од „Цар Самоил,, до „Б.Талески,,	400 м.
8.	„Ц.Коњарец,, од „Битолска,, до „Македонска,,	950 м.
9.	„Македонска од „Ц.Коњарец,, до „Јордан Грабулоски,,(стара „Динара,,)	300 м.
10.	„Блаже Иваноски,, од „Цар Самоил,, по „Јордан Грабулоски,, до „Македонска,,	650 м.
11.	„Цане Кузманоски,, од Сала „Македонија,, до Пивара	700 м.
12.	„Андон Слабејко,, од „Д.Нареднико,, до Железничкиот мост	650 м.
13.	„Борка Стеваноски,, од „А.Слабејко,, до „Бидимаш,,	450 м.
14.	„Р.Секирчанец,, од Бул.„Г.Делчев,, до „Егејска,,	350 м.
15.	„Ладо Лапецот,, од „Егејска,, до „Браќа Миладиновци,,	500 м.
16.	„К.Јосифоски,, од „Егејска,, до Интернат	500 м.
17.	„К.Волнароски,, од „Партизанска,, до „Ц.Мавровски,,под Кули	500 м.
18.	„Козјак,, од „Прилепски Бранители,, до „Мукос,,	250 м.
19.	„11-ти Октомври,, од „Ј.Јорданоски,, до „Ген.В.Карангелески,,	400 м.
20.	„Крушевска,, од „Ген.Васко Карангелески,, до „Бранко Секулоски-Бељата,,	350 м.
21.	„Киро К.-Платник,, од „Крушевска,, до „Наум Н.Борче,,	300 м.
22.	„Наум.Н.Борче,, од „Киро К.Платник,, до „Бранко Секулоски Бељата,,	150 м.
23.	„Гемиџиска,, од „Јоска Јорданоски,, до „Февруарски Поход,,	250 м.
24.	„Петар Поп Арсов, од „Ѓ.Димитров,,по „К.Пејчиновиќ, и „Нада Циривири,, до „Т.Тарцан,,	550 м.
25.	„Радовишка,, од „Октомвриска,, до „3-ти Ноември,,	450 м.
26.	„Пчиња,, од „Радовишка,, до „Ј.Х.Џинот,,	300 м.
27.	„С.Китаноски,, од „Ј.Јорданоски,, до „Бл.Спиркоски,,	350 м.
28.	„Бл.Спиркоски,, од „С.Китаноски,, до „Фебр.Поход,,	200 м.
29.	„Кеј 19-ти Септември,, од „Б.Спиркоски,,до „Ген.Васко Карангелески,,	350 м.
30.	„Д.Антулески,, од „О.Чопела,, до „П.Тошев,,	600 м.
31.	„Б.Лопач,, од „О.Чопела,, до Ман.„Св.А.Михаил,,	950 м.
32.	„Г.Димитриоски,, по „Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки	350 м.
33.	„Љубе Грујоски,, од „Л.Котески,, до пат за затворот	450 м.
34.	„2-ри Август,, од „Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт	350 м.
35.	„П.Брашнаров,, од „С.Китаноски,, до „Кеј 19-ти Септември,,	450 м.
36.	„Д.Груев,, од „Мукос,, до „Прилепски Бранители,,	150 м.
	В К У П Н О	17100м

**5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕ
СЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ ПО УКАЖАНА ПОТРЕБА
И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ**

1.	Општински пат Л6001955 02 (врска со А3 - нм. Лопатица)	15500м
2.	Општински пат Л6001955 01 (врска со А3 - нм.Чепигово)	5000м
3.	Општински пат Л6001955 05 (врска Р1101 - нм. Загорани)	4500м
4.	Општински пат Л6001955 06 (врска Л600195 05 - врска со Р2339)	1500м
5.	Општински пат Л6001955 07 (врска Р1101 - нм. Шелеверци)	3700м
6.	Општински пат Л6001955 09 (Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари врска со Р1306)	4000м

7.	Општински пат Л6001955 10 (врска Р1306 - нм. Големо Коњари)	500м
8.	Општински пат Л6001955 11 (врска со Р1303 - нм. Мажучиште)	500м
9.	Општински пат Л6001955 15 (врска со Р1107 - нм. Штавица)	1000м
10.	Општински пат Л6001955 16 дел (врска со Р1107 - нм. Бонче)	3000м
11.	Општински пат Л6001955 17 (врска со Р1107 – нм. Чаниште)	12000м
12.	Општински пат Л6001955 21 (врска со Р1107 – нм. Манастир)	3000м
13.	Општински пат Л6001955 25 (Прилеп – нм. Селце)	1500м
14.	Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–ма.Св.Димитрија)	2500м
15.	Општински пат Л6001955 28 дел (врска со А1 - нм. Лениште)	1500м
16.	Општински пат Л6001955 29 дел (врска А1 – нм. Оревоец)	3000м
17.	Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец)	8000м
18.	Пат за КПУ Затвор Прилеп (врска ул.Леце Котески – КПУ Затвор Прилеп)	1000м
19.	Л600195504 (врска Р2340-Клепач-Ерековци)	3,5км
20.	Л600195508 (врска Р1101- Беровци-Галичани)	2,4 км
21.	Л600195540 (врска со А1-Големо Радобил)	4,5км
	В К У П Н О	71700м

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ

Со посебен налог од нарачателот преку надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од Старата чаршија и Бул.,„Гоце Делчев,, во Прилеп.

Чистењето на сообраќајниците и општинските патишта кои не се предвидени со Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот.

Оперативната програма влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/2
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за уредување на сообраќајот на локалните патишта на подрачјето на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/2
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 6 став 1 став 2 став 3 алинеја 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 114/12, 27/14) и член 26 став 1 точка 10 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за уредување на сообраќајот на локалните патишта на подрачјето на Општина Прилеп

член 1

Со оваа одлука се уредува сообраќајот на локалните патишта на подрачјето на Општина Прилеп и тоа крстосницата помеѓу ул. „Александар Македонски“ и ул.„Ѓорче Петров“.

Крстосницата помеѓу ул. „Александар Македонски“ и ул.„Ѓорче Петров“ ќе се уреди со поставување на семафорска сигнализација

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/3
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА ПРОЦЕНАТА НА ЗАГРОЗЕНОСТА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ОД СИТЕ РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ**

1. Одлуката за донесување на Процената на загрозеноста на Општина Прилеп од сите ризици и опасности, за сезоната 2014/2015, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/3
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 5 од Законот за управување со кризи ("Службен весник на РМ" бр.13/2011), како и врз основа на член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за донесување на Процена на загрозеноста на Општина Прилеп од сите ризици и опасности

член 1

Советот на Општина Прилеп донесува Процена на загрозеноста на Општина Прилеп од сите ризици и опасности.

член 2

Еден од примероците од „Процената на загрозеноста на подрачјето на Општина Прилеп“ се чува во регионалниот центар, согласно на Уредбата за методологија за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и

ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од Процената ("Службен весник на РМ" бр.13/2011).

член 3

Ажурирањето на Процената како процес се врши редовно, а по укажана потреба и вонредно.

член 4

Составен дел на оваа Одлука е Процена на загрозеноста на Општина Прилеп од сите ризици и опасности.

член 5

Одлуката да се достави до ЦУК Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 6

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/4
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА
ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ИМЕТО НА ОПШТИНАТА "ПРИЛЕП" ВО ИМЕТО НА
РАКОМЕТЕН КЛУБ "ПРИЛЕП" ОД ПРИЛЕП**

1. Одлуката за измена на Одлуката за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/4
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2010 и 135/2011) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп

на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за измена на Одлуката за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп член 1

Во Одлуката за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп" бр.13/2014), членот 1 се менува и гласи:

„Со оваа Одлука се дава согласност Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп, да го користи името на Општината "Прилеп" така што полниот назив ќе биде Акционерско друштво Ракометен клуб ПРИЛЕП АД Прилеп.

член 2

Оваа Одлука да се достави до Централниот Регистар на Република Македонија, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп"

Број 07-2812/5
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СОУ „РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО”- ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на СОУ „Ристе Ристески Ричко”-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/5
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,

33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014 и 135/2014) , член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на СОУ „Ристе Ристески Ричко”-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година

член 1

На СОУ „Ристе Ристески Ричко”- Прилеп му се дава согласност да формира паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:

-една паралелка, прва година, образовен профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика во електротехничка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 20 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика во електротехничка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 19 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил електротехничар-енергетичар во електротехничка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 21 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил графички техничар во графичка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 19 ученици;

-една паралелка, прва година, машински техничар/машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско управување во машинска струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 19 ученици;

-една паралелка, прва година, спортска гимназија, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 15 ученици;

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Ристе Ристески Ричко”-Прилеп, Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/6
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ ГИМНАЗИЈА
„МИРЧЕ АЦЕВ“-ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ
ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ,
ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/6
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014 и 135/2014), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-
Прилеп за формирање паралелки со помал број
ученици, во учебната 2014/2015 година

член 1

На СОУ Гимназија „Мирче Ацев“- Прилеп му се дава согласност да формира паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:

-една паралелка, прва година, гимназиско образование (на македонски наставен јазик) со 20 ученици;

-една паралелка, прва година, гимназиско образование (на македонски наставен јазик) со 21 ученик;

член 2

Одлуката да се достави до СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/7
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА СОУ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“-ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ
ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на СОУ „Орде Чопела“-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/7
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014 и 135/2014), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на СОУ „Орде Чопела“-
Прилеп за формирање паралелки со помал број
ученици, во учебната 2014/2015 година

член 1

На СОУ „Орде Чопела“- Прилеп му се дава согласност да формира паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:

-една паралелка, прва година, образовен профил прехранбен техничар во хемиско-технолошка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 13 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар нутриционист во хемиско-технолошка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 10 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар за очна оптика во структурата лични услуги, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 19 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил геодетски техничар во градежно-геодетска струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 17 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил геодетски ветеринарен техничар со земјоделско-ветеринарна струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 15 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар за фармерско производство/техничар за хортикултура во земјоделско-ветеринарна струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 13 ученици.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Орде Чопела“, Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/8
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СОУ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ - ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната

2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/8
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014 и 135/2014), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на СОУ „Ѓорче Петров" - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година

член 1

На СОУ „Ѓорче Петров" - Прилеп му се дава согласност да формира паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:

-една паралелка, прва година, образовен профил козметички техничар во структурата лични услуги, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 22 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил фризер во структурата лични услуги, тригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 20 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен конфекциски техничар во текстилно-кожарска струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 14 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар за мебел и ентериер во шумарско-дрвопреработувачка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 15 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил геолошко-рударски техничар во геолошко-рударска и металуршка струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 11 ученици;

член 2

Одлуката да се достави СОУ „Ѓорче Петров" - Прилеп, Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/9
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ„КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ -
ПИТУ“- ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2014/2015
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на СОУ„Кузман Јосифовски - Питу“- Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/9
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 78/03, 67/04, 51/05, 55/05, 113/05, 3/06, 35/06, 71/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 16/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014 и 135/2014), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на СОУ„Кузман Јосифовски Питу“- Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година

член 1

На СОУ„Кузман Јосифовски Питу“- Прилеп му се дава согласност да формира паралелки со

помал број ученици, во учебната 2014/2015 година и тоа:

-една паралелка, прва година, образовен профил деловен секретар во економско-правна и трговска струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 15 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар за трговија и маркетинг во економско-павна и трговска струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 10 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил банкарски техничар во економско –правна и трговска струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 12 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил образовен профил економски техничар во економско-правна и трговска струка, четиригодишно образование (на македонски наставен јазик) со 15 ученици;

член 2

Одлуката да се достави СОУ„Кузман Јосифовски Питу“-Прилеп, Градоначалникот и Архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/10
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НАД КП 7720 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 7720 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/10
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ

("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 7720 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54483, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-22910/2014 од 04.09.2014 год, за КП 7720 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 7720 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/11
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11995/1 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 11995/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/11
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ

("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 11995/1 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53858, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-16679/2014 од 20.05.2014 год, за КП 11995/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 11995/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/12
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6136/1 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 6136/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/12
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ

("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 6136/1 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41550, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-22671/2014 од 01.09.2014 год, за КП 6136/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 6136/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/13
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 9677 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 9677 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/13
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ

("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 9677 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58966, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-26494/2014 од 30.10.2014 год, за КП 9677 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 9677 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/14
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12159/3 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12159/3 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/14
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз

основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 12159/3 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.33893, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-26689/2014 од 03.11.2014 год, за КП 12159/3 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12159/3 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/15
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12185 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12185 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/15
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз

основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право над
КП 12185 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58462, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, за КП 12185 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12185 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/16
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 14875 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 14875 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/16
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 14875 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.12334, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, за КП 14875 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 14875 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/17
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 19170 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 19170 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/17
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 19170 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58517, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп од 01.09.2014 год, за КП 19170 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 19170 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/18
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23954/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23954/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/18
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право над
КП 23954/1 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53045, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-25025/2014 од 08.10.2014 год, за КП 23954/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23954/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/19
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23966/1 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23966/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/19
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 23966/1 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.57554, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-18711/2014 од 23.06.2014 год, за КП 23966/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23966/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/20
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11993 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 11993 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/20
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 11993 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53389, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, за КП 11993 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 11993 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/21
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 19406/2 КО-
ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 19406/2 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/21
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 19406/2 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56839, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-31544/2013 од 20.12.2013 год, за КП 19406/2 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 19406/2 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/22
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 24191 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 24191 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/22
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на

Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 24191 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58780, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-26696/2014 од 03.11.2014 год, за КП 24191 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 24191 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/23
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 24192/3 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 24192/3 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/23
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 24192/3 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58755, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-26698/2014 од 03.11.2014 год, за КП 24192/3 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 24192/3 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/24
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12190 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12190 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/24
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008),

Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 12190 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, КП 12190 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12190 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/25
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 14670/5 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 14670/5 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/25
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право

над КП 14670/5 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.34565, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, за КП 14670/5 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 14670/5 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/26
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12172 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12172 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/26
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 12172 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.30245, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, за КП 12172 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12172 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/27
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 14283/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 14283/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/27
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 како и член 62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 14283/1 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58403, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-19921/2014 од 14.07.2014 год, за КП 14283/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 14283/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/28
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ
БР.6, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.11189 И 11190-КО ПРИЛЕП,
НА БАРАЊЕ ОД КИМОСКИ ТОНИ И ТАТЈАНА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1, на КП бр.11189 и 11190-КО Прилеп, на барање од Кимоски Тони и Татјана, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/28
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од

Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1, на КП бр.11189 и 11190-КО Прилеп, на барање од Кимоски Тони и Татјана

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1, на КП бр.11189 и 11190-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/29
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ 15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2 И 3, НА КП БР.23074-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД КУЛЕСКИ НАЈДО

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена

согласно ДУП за УАЕ 15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.23074-КО Прилеп, на барање од Кулески Најдо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/29
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ 15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.23074-КО Прилеп, на барање од Кулески Најдо

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ 15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.23074-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/30
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА

**ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА
УАЕ БР.16-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.21669-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МЛАДЕНОСКИ ЈОВАН И
СТОЈКО**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.21669-КО Прилеп, на барање од Младеноски Јован и Стојко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/30
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.21669-КО Прилеп, на барање од Младеноски Јован и Стојко

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.21669-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/31
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА
УАЕ БР.15-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.22936-КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ПЕЈОСКИ НИКОЛА**

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22936-КО Прилеп, на барање од Пејоски Никола, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/31
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22936-КО Прилеп, на барање од Пејоски Никола

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22936-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/32
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ
БР.8-ДЕЛ, ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.18859-КО ПРИЛЕП, НА
БАРАЊЕ ОД КОРОШЕВСКИ ПЕТАР**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр. 1, на КП бр.18859-КО Прилеп, на барање од Корошевски Петар, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/32
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр. 1, на КП бр.18859-КО Прилеп, на барање од Корошевски Петар

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр. 1, на КП бр.18859-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/33
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1256-КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД АРИФОСКА
ЈУСУФОСКА АЈШЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1256-КО Канатларци, на барање од Арифоска Јусуфоска Ајше, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/33
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1256-КО Канатларци, на барање од Арифоска Јусуфоска

Ајше

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1256-КО Канатларци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/34
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.595/2-КО ПЛЕТВАР, НА БАРАЊЕ ОД АТАНАСОСКИ АЛЕКСАНДАР

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.595/2-КО Плетвар, на барање од Атанасоски Александар, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/34
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011

и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.595/2-КО Плетвар, на барање од Атанасоски Александар

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.595/2-КО Плетвар.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/35
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3839-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БЕЛОКОСКИ ЈОРДЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3839 -КО Прилеп, на барање од Белокоски Јорде, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/35
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно

изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3839 - КО Прилеп, на барање од Белокоски Јорде

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3839 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/36
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3125/2-КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД БОГДАНОСКИ ВЛАДИМИР

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3125/2-КО Ореовец, на барање од Богданоски Владимир, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/36
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3125/2-КО Ореовец, на барање од Богданоски Владимир

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3125/2-КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/37
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.109 - КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД БОШЕСКИ КИРИЛ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.109 -КО Селце, на барање од Бошески Кирил, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/37
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.109 - КО Селце, на барање од Бошески Кирил

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.109 -КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/38
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА НЕПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1909/4 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД БОШКОСКИ БОРИС

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1909/4 -КО Ореовец, на барање од Бошкоски Борис, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/38
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1909/4 - КО Ореовец, на барање од Бошкоски Борис

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1909/4 -КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/39
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА ПЛП 4004-КО
ТОПОЛЧАНИ, НА БАРАЊЕ ОД ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
СКОПЈЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на ПЛП 4004-КО Тополчани, на барање од ВИП оператор ДООЕЛ Скопје, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/39
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на ПЛП 4004-КО Тополчани, на барање од ВИП оператор ДООЕЛ Скопје
член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на ПЛП 4004-КО Тополчани.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/40
11.12.2014 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1338/1
-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈАЈОСКИ ИБРАИМ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1338/1 -КО Прилеп, на барање од Јајоски Ибраим, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/40
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1338/1 -КО Прилеп, на барање од Јајоски Ибраим

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1338/1 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/41
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.592 - КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД КОЛЕСКИ СТОЈКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.592 -КО Селце, на барање од Колески Стојко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/41
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.592 -КО Селце, на барање од Колески Стојко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.592 -КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/42
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ БР.1 НА КП БР.5/7 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД КОСТОВ ИВАНЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.1 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од Костов Иванчо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/42
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.1 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од Костов Иванчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.1 на КП бр.5/7 -КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/43
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ БР.2 НА КП БР.5/7 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД КОСТОВ ИВАНЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.2 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од Костов Иванчо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/43
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.2 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од Костов Иванчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.2 на КП бр.5/7 -КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/44
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.268 - КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД КОТЕВСКИ ЦВЕТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.268 -КО Беровци, на барање од Котевски Цветко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/44
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.268 -КО Беровци, на барање од Котевски Цветко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.268 -КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/45
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2302 - КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ПАГУРЦИОСКИ ЗЛАТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2302 -КО Прилеп, на барање од Пагурџиоски Златко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/45
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2302 -КО Прилеп, на барање од Пагурџиоски Златко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2302 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/46
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.868-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ПЕТРЕСКИ БОРИС

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.868-КО Прилеп, на барање од Петрески Борис, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/46
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.868-КО Прилеп, на барање од Петрески Борис

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.868-КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/47
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4239 - КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СТЕФАНОВСКИ НАЈДО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.4239 -КО Варош, на барање од Стефановски Најдо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/47
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.4239 -КО Варош, на барање од Стефановски Најдо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4239 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/48
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1880 - КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД СТОЈЧЕСКИ ИЛЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1880 -КО Прилеп, на барање од Стојчески Илчо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/48
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се

изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1880 - КО Прилеп, на барање од Стојчески Илчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1880 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/49
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2883 - КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТОДОРСКИ ПЕТАР

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2883 -КО Прилеп, на барање од Тодорски Петар, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/49
11.12.2014 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за

локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2883 - КО Прилеп, на барање од Тодороски Петар

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2883 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/50
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2950/2 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТУМАНОСКИ МИЛАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2950/2 -КО Прилеп, на барање од Туманоски Милан, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/50
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2950/2 -КО Прилеп, на барање од

Туманоски Милан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2950/2 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/51
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1693 - КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД САМАРЦИОСКИ ПЕТАР

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1693 -КО Варош, на барање од Самарџиоски Петар, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/51
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1693 - КО Варош, на барање од Самарџиоски Петар

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1693 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07-2812/52
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1. Решението за престанок на мандат и именување на претседател на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/52
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за престанок на мандат и именување на претседател на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој

1.Со ова Решение на претседателот на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој, Анастасија Илиеска и се констатира престанок на мандат.

2.Со ова Решение за претседател на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој, се именува Силвана Пашоска.

3.Решението да се достави до именованата, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4.Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/53
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1. Решението за именување на член на Комисија за финансирање, Буџет и локален

економски развој, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/53
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за именување на член на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој

1. Со ова Решение за член на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој, се именува Цветанка Јочкоска.

2. Решението да се достави до именованата, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/54
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ

1. Решението за престанок на мандат и именување на член на Комисија за родова еднаквост, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/54
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за престанок на мандат и именување на член на Комисија за родова еднаквост

1. Со ова Решение на членот на Комисијата за родова еднаквост, Анастасија Илиеска и се констатира престанок на мандат.

2. Со ова Решение за член на Комисија за родова еднаквост, се именува Цветанка Јочкоска.

3. Решението да се достави до именованата, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/55
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

1. Решението за престанок на мандат и именување на член на Комисијата за одбележување празници и манифестации и делување награди и признанија, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/55
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина

Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за престанок на мандат и именување на член на Комисијата за одбележување празници и манифестации и делување награди и признанија

1. Со ова Решение на членот на Комисијата за одбележување празници и манифестации и делување награди и признанија, Анастасија Илиеска и се констатира престанок на мандат.

2. Со ова Решение за член на Комисијата за одбележување празници и манифестации и делување награди и признанија, се именува Цветанка Јочкоска.

3. Решението да се достави до именованата, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/56
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Решението за престанок на мандат и именување на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/56
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 44 став 1 Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина

Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за престанок на мандат и именување на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

1. Со ова Решение на членот на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Анета Наумоска и се констатира престанок на мандат.

2. Со ова Решение за член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, се именува Александар Неделкоски.

3. Решението да се достави до именованиот, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07-2812/57
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ПО ПОВОД НАСТАНОТ „МИЛЕНИУМСКА ВЕЧЕР“ КОЈ Е ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ „1000 ГОДИНИ ПРИЛЕП“,

1. Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти по повод настанот „Милениумска вечер“ кој е дел од Проектот „1000 години Прилеп“, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2814/57
11.12.2014 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за угостителската дејност ("Службен весник на РМ" 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013 и 187/2013), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од

Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на општина Прилеп” 6/2003, 4/2005 и 8/2011), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 11.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за продолжување на работното време на угостителските објекти по повод настанот „Милениумска вечер” кој е дел од проектот 1000 години Прилеп

член 1

Со оваа Одлука се продолжува работното време на угостителските објекти во градот за време од 2 часа подолго од работното време на угостителските објекти определено со член 23 од Законот за угостителската дејност.

член 2

Продолженото работно време се однесува само за денот на настанот

„Милениумска вечер” кој е дел од проектот 1000 години Прилеп, 20.12.2014 година САБОТА.

член 3

Одлуката да се достави до надлежните инспекциски служби, МВР-УВР Прилеп, организаторот на карневалот, градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07-2812/58
11.12.2014 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 15 од 11.12.2014 година

1. Оперативна Пограма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2014/2015.....**Стр. 1**
2. Одлука за уредување на сообраќајот на локалните патишта на подрачјето на Општина Прилеп.....**Стр. 7**
3. Одлука за усвојување на Процена на загрозеноста на Општина Прилеп од сите ризици и опасности.....**Стр. 8**
4. Одлука за измена на Одлуката за давање согласност за користење на името на Општината "Прилеп" во името на Ракометен клуб "Прилеп" од Прилеп.....**Стр. 9**
5. Одлука за давање согласност на СОУ „Ристе Ристески Ричко“ -Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година.**Стр. 9**
6. Одлука за давање согласност на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ -Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година.....**Стр.10**
7. Одлука за давање согласност на СОУ „Орде Чопела“ -Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година.....**Стр.10**
8. Одлука за давање согласност на СОУ „Ѓорче Петров“ -Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година.....**Стр.11**
9. Одлука за давање согласност на СОУ „Кузман Јосифоски - Питу“ - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2014/2015 година.....**Стр.12**
10. Одлука за откажување од корисничко право над КП 7720 КО-Прилеп.....**Стр.13**
11. Одлука за откажување од корисничко право над КП 11995/1 КО-Прилеп.....**Стр.13**
12. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6136/1 КО-Прилеп.....**Стр.14**
13. Одлука за откажување од корисничко право над КП 9677 КО-Прилеп.....**Стр.14**
14. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12159/3 КО-Прилеп.....**Стр.15**
15. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12185 КО-Прилеп.....**Стр.15**
16. Одлука за откажување од корисничко право над КП 14875 КО-Прилеп.....**Стр.16**
17. Одлука за откажување од корисничко право над КП 19170 КО-Прилеп.....**Стр.16**
18. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23954/1 КО-Прилеп.....**Стр.17**
19. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23966/1 КО-Прилеп.....**Стр.17**
20. Одлука за откажување од корисничко право над КП 11993 КО-Прилеп.....**Стр.18**
21. Одлука за откажување од корисничко право над КП 19406/2 КО-Прилеп.....**Стр.18**
22. Одлука за откажување од корисничко право над КП 24191 КО-Прилеп.....**Стр.19**
23. Одлука за откажување од корисничко право над КП 24192/3 КО-Прилеп.....**Стр.19**
24. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12190 КО-Прилеп.....**Стр.20**
25. Одлука за откажување од корисничко право над КП 14670/5 КО-Прилеп.....**Стр.20**
26. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12172 КО-Прилеп.....**Стр.20**
27. Одлука за откажување од корисничко право над КП 14283/1 КО-Прилеп.....**Стр.21**
28. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.6, објект бр.1, на КП бр.11189 и 11190-КО Прилеп, на барање од Кимоски Тони и Татјана.....**Стр.22**

29. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ 15-дел, објект бр.2 и 3, на КП бр.23074-КО Прилеп, на барање од Кулески Најдо.....**Стр.22**
30. Одлука за утврдување неисполнетиуслови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.16-дел, објект бр.2, на КП бр.21669-КО Прилеп, на барање од Младеноски Јован и Стојко.....**Стр.23**
31. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.15-дел, објект бр.2, на КП бр.22936-КО Прилеп, на барање од Пејоски Никола.....**Стр.23**
32. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно ДУП за УАЕ бр.8-дел, објект бр. 1, на КП бр.18859-КО Прилеп, на барање од Корошевски Петар.....**Стр.24**
33. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1256-КО Канатларци, на барање од Арифоска Јусуфоска Ајше.....**Стр.25**
34. Одлука за утврдување исполнетиуслови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.595/2-КО Плетвар, на барање од Атанасоски Александар.....**Стр.25**
35. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3839 -КО Прилеп, на барање од Белокоски Јорде.**Стр.26**
36. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3125/2-КО Ореовец, на барање од Богданоски Владимир.....**Стр.26**
37. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.109 -КО Селце, на барање од Бошески Кирил.**Стр.27**
38. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1909/4 -КО Ореовец, на барање од Бошкоски Борис.**Стр.27**
39. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на ПЛП 4004-КО Тополчани, на барање од ВИП оператор ДООЕЛ Скопје.....**Стр.28**

40. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1338/1 -КО Прилеп, на барање од Јајоски Ибраим.
.....**Стр.28**
41. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.592 -КО Селце, на барање од Колески Стојко.
.....**Стр.29**
42. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.1 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од Костов Иванчо.
.....**Стр.30**
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект бр.2 на КП бр.5/7 -КО Лениште, на барање од Костов Иванчо.
.....**Стр.30**
44. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.268 -КО Беровци, на барање од Котевски Цветко.
.....**Стр.31**
45. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2302 -КО Прилеп, на барање од Пагурџиоски Златко.
.....**Стр.31**
46. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.868-КО Прилеп, на барање од Петрески Борис.
.....**Стр.32**
47. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4239 -КО Варош, на барање од Стефаноски Најдо.
.....**Стр.32**
48. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1880 -КО Прилеп, на барање од Стојчески Илчо.
.....**Стр.33**
49. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2883 -КО Прилеп, на барање од Тодороски Петар.
.....**Стр.34**
50. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2950/2 -КО Прилеп, на барање од Туманоски Милан.
.....**Стр.34**

51. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1693 -КО Варош, на барање од Самарџиоски Петар.**Стр.35**
52. Решение за престанок на мандат и именување на претседател на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој.**Стр.35**
53. Решение за именување на член на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој.**Стр.36**
54. Решение за престанок на мандат и именување на член на Комисија за родова еднаквост.**Стр.36**
55. Решение за престанок на мандат и именување на член на Комисијата за одбележување празници и манифестации и делување награди и признанија.**Стр.37**
56. Решение за престанок на мандат и именување на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.**Стр.37**
57. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти по повод настанот „Милениумска вечер“ кој е дел од Проектот „1000 години Прилеп“**Стр. 38**

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци